

Финансиски извештаи

за работењето на Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за првото полугодие од 2014 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 30.06.2014 год

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2013 во МКД	30.06.2014 во МКД
1	2	3	4	6	6
		СРЕДСТВА			
1		А.Побарувања за запишана а неуплатена основна главнина			
2		Б. Долгорочни средства (3+10+18+19+27+28)		259.162.995,00	287.027.445,00
3	00	Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)	11	4.268.582,00	4.477.360,00
4		1.Основачки издатоци		0,00	0,00
5		2.Гудвил (Goodwil)		0,00	0,00
6		3.Патенти, лиценци и концесии		158.658,00	90.891,00
7		4.Заштитни знаци и слични права		4.109.924,00	4.386.469,00
8		5.Аванси за нематеријални средства		0,00	0,00
9		6.Останати нематеријални средства		0,00	0,00
10	01	Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)	12	2.231.911,00	4.055.855,00
11		1.Земјишта и шуми		0,00	0,00
12		2.Градежни објекти		0,00	0,00
13		3.Постројки и опрема		0,00	0,00
14		4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства		2.231.911,00	4.055.855,00
15		5.Аванси за материјални средства		0,00	0,00
16		6.Материјални средства во подготовка		0,00	0,00
17		7.Останати материјални средства		0,00	0,00
18	02	Вложувања во недвижности		0,00	0,00
19	03	Долгорочни финансиски вложувања (20+21+22+23+24+25+26)		252.662.502,00	278.494.230,00
20		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
21		2.Заеми на поврзани субјекти		0,00	0,00
22		3. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		0,00	0,00
23		4. Финансиски средства расположиви за продажба	13	90.362.502,00	89.294.230,00
24		5. Финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
25		6. Дадени кредити, депозити и кауции	14	162.300.000,00	189.200.000,00
26		7. Останати долгорочни вложувања		0,00	0,00
27	04	Долгорочни побарувања		0,00	0,00
28	05	Одложени даночни средства		0,00	0,00
29		В. Краткорочни средства (30+38+42+49+55+59+60+67+72+73)		46.053.929,00	50.235.403,00
30	10	Парични средства и парични еквиваленти (31+32+33+34+35+36+37)		788.107,00	5.747.888,00
31		1.Жиро сметки		0,00	0,00
32		2.Благајна		19.941,00	20.199,00
33		3.Девизни сметки		0,00	0,00
34		4.Девизни акредитиви		0,00	0,00
35		5.Девизналагајна		0,00	0,00
36		6. Депозити и хартии од вредност- парични еквиваленти	15	685.869,00	5.699.270,00
37		7.Останати парични средства		82.297,00	28.419,00
38	11	Побарувања од поврзани субјекти(39+40+41)		0,00	0,00
39		1. Побарувања од поврзани субјекти по основ на продажба на производи и услуги		0,00	0,00
40		2. Побарувања по камати од поврзани субјекти		0,00	0,00
41		3. Останати побарувања од поврзани субјекти		0,00	0,00
42	12	Побарувања од купувачите (43+44+45+46+47+48)		988.536,00	2.394.994,00
43		1.Побарувања од купувачи		0,00	0,00
44		2.Побарување за надоместок од уплатени придонеси		748.876,00	2.392.814,00
45		3.Побарување за надоместок за управување со средства		0,00	0,00
46		4.Побарувања за надоместок за премин		0,00	0,00
47		5. Побарувања од камати на депозити и хартии од вредност		0,00	0,00
48		6. Останати побарувања		239.660,00	2.180,00

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2013 во МКД	30.06.2014 во МКД
1	2	3	4	6	6
49	13	Побарувања од државата и други институции (50+51+52+53+54)		120.856,00	217.426,00
50		1. Данок на додадена вредност		0,00	0,00
51		2. Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход		0,00	0,00
52		3. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од плати		0,00	0,00
53		4. Побарувања за повеќе платени даноци од добивката		120.856,00	217.426,00
54		5. Побарувања од државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00
55	14	Побарувања од вработените (56+57+58)		23.607,00	23.174,00
56		1. Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати и надоместоци на плати и други примања		0,00	0,00
57		2. Побарувања од вработените за аконтации за службени побарувања		807,00	0,00
58		3. Останати побарувања од вработените		22.800,00	23.174,00
59	15	Останати побарувања		0,00	0,00
60	16	Краткорочни финансиски средства (61+62+63+64+65+66)		32.000.000,00	31.000.000,00
61		1. Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
62		2. Краткорочни кредити и заеми		0,00	0,00
63		3. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		0,00	0,00
64		4. Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
65		5. Краткорочно орочени средства	16	32.000.000,00	31.000.000,00
66		6. Останати краткорочни вложувања		0,00	0,00
67	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP) (68+69+70+71)		12.132.823,00	10.851.921,00
68		1. Однапред платени трошоци		485.077,00	779.887,00
69		2. Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		0,00	0,00
70		3. Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	17	11.647.746,00	10.072.034,00
71		4. Останати платени трошоци и пресметани приходи		0,00	0,00
72	32	Залиха на резервни делови		0,00	0,00
73	35	Залиха на ситен инвентар и амбалажа		0,00	0,00
74		Г. Вкупно средства (1+2+29)		305.216.924,00	337.262.848,00
75		Д. Вонбилансна евиденција			
		ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
76		А. Главнина и резерви (77+81+82+83+87+90)		292.728.587,00	318.859.340,00
77	90	Основна главнина- запишан капитал (78+79+80)	18	130.001.478,00	130.001.478,00
78		1. Основна главнина- запишан и уплатен капитал		130.001.478,00	130.001.478,00
79		2. Запишана а неуплатена основна главнина		0,00	0,00
80		3. Сопствени акции и удели		0,00	0,00
81	91	Премии на емитирани акции		0,00	0,00
82	93	Ревалоризициона резерва		331.637,00	192.271,00
83	94	Резерви (84+85+86)		13.746.997,00	13.746.997,00
84		1. Законски резерви		13.746.997,00	13.746.997,00
85		2. Статутарни резерви		0,00	0,00
86		3. Останати резерви		0,00	0,00
87	95	Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (88+89)		148.648.475,00	174.918.594,00
88		1. Акумулирана добивка		91.032.617,00	148.648.475,00
89		2. Добивка за финансиската година		57.615.858,00	26.270.119,00
90	96	Пренесена загуба и загуба за финансиската година (91+92)		0,00	0,00
91		1. Пренесена загуба		0,00	0,00
92		2. Загуба за финансиската година		0,00	0,00
93		Б. Долгорочни обврски (94+97)		608.415,00	1.464.739,00

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2013 во МКД	30.06.2014 во МКД
1	2	3	4	6	6
94	27	Долгорочни резервирања (95+96)		608.415,00	677.637,00
95		1. Резервирања за пензии, отпремнини и сл. Обврски кон вработени		608.415,00	677.637,00
96		2. Останати долгорочни резервирања за ризици		0,00	0,00
97	27	Долгорочни обврски (98+99+100+101+102+103)		0,00	787.102,00
98		1. Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		0,00	0,00
99		2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		0,00	787.102,00
100		3. Долгорочни обврски врз основа на заеми, кредити и кауции		0,00	0,00
101		4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		0,00	0,00
102		5. Долгорочни обврски врз основа на хартии од вредност		0,00	0,00
103		6. Одложени даночни обврски		0,00	0,00
104		В.Краткорочни обврски (105+108+114+120+123+124+128)		11.879.922,00	16.938.769,00
105	21	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти (106+107)		21.377,00	196.197,00
106		1. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во земјата		21.377,00	14.556,00
107		2. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство		0,00	181.641,00
108	22	Обврски кон добавувачите (109+110+111+112+113)		1.963.404,00	3.466.588,00
109		1. Обврски кон добавувачите во земјата		241.706,00	306.488,00
110		2. Обврски кон добавувачите во странство		1.563.925,00	1.568.341,00
111		3. Обврски кон МАПАС		0,00	1.433.986,00
112		4. Обврски кон Фондот на ПИОМ		157.773,00	157.773,00
113		5. Обврски кон чувар на имот		0,00	0,00
114	23	Краткорочни обврски за даноци и други давачки (115+116+117+118+119)		247.152,00	1.409.076,00
115		1. Обврски за данок на додадена вредност		0,00	0,00
116		2. Обврски за персонален данок на доход		10.600,00	12.554,00
117		3. Обврски за даноци и придонеси од плати		236.552,00	1.198.522,00
118		4. Обврски за даноци од добивката		0,00	198.000,00
119		5. Обврски кон државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00
120	24	Обврски спрема вработените		1.725.260,00	5.499.310,00
121		1. Обврски за плата и надоместоци на плата		1.712.759,00	5.498.486,00
122		2. Останати обврски спрема вработените		12.501,00	824,00
123	25	Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања		0,00	0,00
124	26	Краткорочни финансиски обврски (125+126+127)		0,00	0,00
125		1. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва		0,00	0,00
126		2. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и од странство		0,00	0,00
127		3. Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства		0,00	0,00
128	29	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (129+130)		7.922.729,00	6.367.598,00
129		1. Пресметано а одложено плаќање на трошоците		7.922.729,00	6.367.598,00
130		2. Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		0,00	0,00
131		Г. Вкупно обврски (93+104)		12.488.337,00	18.403.508,00
132		Д. Вкупно главнина и обврски (76+131)		305.216.924,00	337.262.848,00
131		Г. Вонбилансна евиденција			

БИЛАНС НА УСПЕХ
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	30.06.2013 во МКД	30.06.2014 во МКД
1	2	3	4	6	6
1	73	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	5	68.563.916,00	71.932.992,00
2		Приходи од надоместок од придонеси		37.039.154,00	35.700.291,00
3		Приходи од надоместок за управување		31.524.762,00	36.232.084,00
4		Приходи од надоместок за премин		0,00	617,00
5	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	6	18.702.211,00	19.220.379,00
6		1.Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)		7.447.097,00	8.152.152,00
7		2.Расходи за чуварот на имот (% од уплатени придонеси)		4.261.609,00	5.470.372,00
8		3. Расходи за Фондот на ПИОМ (% од уплатени придонеси)		861.256,00	0,00
9		4. Трошоци за трансакции		461.016,00	562.128,00
10		5. Трошоци за маркетинг		3.220.169,00	3.211.580,00
11		6. Трошоци за агенти		2.404.985,00	1.465.173,00
12		7. Останати трошоци за управување со фондот		46.079,00	358.974,00
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)		49.861.705,00	52.712.613,00
14	76	Останати приходи на друштвото		1.332.803,00	127.458,00
15	40-46	Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)		30.783.926,00	35.527.768,00
16		1. Трошоци за сировини и други материјали	7	733.745,00	723.644,00
17		2. Трошоци за услуги	8	6.948.375,00	6.870.343,00
18		3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените	9	19.888.035,00	23.886.251,00
19		4. Амортизација и вредносно усогласување		1.253.603,00	1.277.719,00
		Амортизација		1.253.603,00	1.277.719,00
20		5. Резервирања за трошоци и ризици		0,00	26.822,00
		Резервирања за отпремнини и јубилејни награди на вработени		0,00	26.822,00
21		6. Останати трошоци од работењето	10	1.960.168,00	2.742.989,00
22	77	Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)		9.008.684,00	9.291.063,00
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти		0,00	0,00
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјекти		0,00	0,00
25		3. Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани субјекти		5.544.497,00	3.540.477,00
26		4. Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва		183,00	319,00
27		5. Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти		3.320.863,00	5.448.033,00
28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		143.141,00	302.234,00
29		7. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства		0,00	0,00
30		8. Останати финансиски приходи		0,00	0,00
31	47	Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)		22.405,00	135.247,00
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти		0,00	24.822,00
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти		4.849,00	5.611,00
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти		0,00	0,00
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти		6.697,00	53.410,00
36		5. Затезни камати		20,00	161,00
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		10.839,00	51.243,00
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства		0,00	0,00
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба		0,00	0,00
40		9. Останати финансиски расходи		0,00	0,00
41		Вкупно приходи (1+14+22)		78.905.403,00	81.351.513,00
42		Вкупно расходи (5+15+31)		49.508.542,00	54.883.394,00
43		Добивка (Загуба) пред оданочување (41-42)		29.396.861,00	26.468.119,00
44		Данок на добивка		290.000,00	198.000,00
45		Добивка (загуба) по оданочување (43-44)		29.106.861,00	26.270.119,00
46		Малцинско учество		0,00	0,00
47		Нето добивка (загуба) за пресметковниот период (45-46)		29.106.861,00	26.270.119,00

Образец бр. 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

р.б.	Позиција	Износ
01	Парични приливи од деловни активности	448.151.963,00
02	Парични одливи од деловни активности	-415.342.703,00
03	Нето паричен тек од деловни активности (1-2)	32.809.260,00
04	Парични приливи од инвестициски активности	71.962.162,00
05	Парични одливи од инвестициски активности	-99.811.641,00
06	Нето паричен тек од инвестициски активности (4-5)	-27.849.479,00
07	Парични приливи од финансиски активности	0,00
08	Парични одливи од финансиски активности	0,00
09	Нето паричен тек од финансиски активности (7-8)	0,00
10	Нето зголемување или намалување на парите и паричните еквиваленти (3+6+9)	4.959.781,00
11	Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот	788.107,00
12	Пари и парични еквиваленти на крајот од периодот	5.747.888,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

	Акционерски капитал	Ревалоризациона резерва	Законска резерва	Добивка за тековната година	Акумулирана добивка	Непокриена загуба	Вкупно
Состојба на 31 декември 2013	130.001.478,00	331.637,00	13.746.997,00	57.615.858,00	91.032.617,00	0,00	292.728.587,00
Уплатен акционерски капитал	-	-	-	-	-	-	0,00
Добивка за тековната година	-	-	-	26.270.119,00	-	-	26.270.119,00
Нето добивки и загуби од вреднување на средства расположиви за продажба	-	-139.366,00	-	-	-	-	-139.366,00
Покривање на акумулирана загуба	-	-	-	-	-	-	0,00
Пренос во акумулирана добивка	-	-	-	-57.615.858,00	57.615.858,00	-	0,00
Пренос во законски резерви	-	-	-	-	-	-	0,00
Состојба на 30 јуни 2014	130.001.478,00	192.271,00	13.746.997,00	26.270.119,00	148.648.475,00	0,00	318.859.340,00

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
Белешки кон Финансиските извештаи
за првото полугодие од 2014 година

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

1 Општи информации

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) претставува акционерско друштво основано на 17 мај 2005 година со седиште во Република Македонија. Друштвото е основано по Одобрение од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) со број 01-01 од 04 април 2005 година.

Основачи на Друштвото се Нова Љубљанска Банка д.д Љубљана со учество од 51% и НЛБ Тутунска Банка АД Скопје со учество од 49% во вкупниот основачки капитал на Друштвото.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има единствена дејност на управување со Отворен задолжителен пензиски фонд - НЛБ Пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд - НЛБ Пензија плус, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Мајка Тереза бр.1
1000 Скопје
Република Македонија
Вработени

На 30 јуни 2014 година Друштвото има 30 вработени (31 декември 2013: 29 вработени).

Надзорен одбор

Аљоша Уршич – Претседател на Надзорен одбор

Јорданка Грујоска – Член на Надзорен одбор

Мојца Осолник Видемшек- Член на Надзорен одбор до 21.06.2014

Марјета Звер Цанкар- Член на Надзорен одбор од 30.06.2014

Ќенан Идризи – независен член на Надзорен одбор

Управен одбор

Давор Вукадиновиќ – Претседател на Управен одбор

Петер Велкаврх – Заменик претседател на Управен одбор

Мира Шекутковска – Член на Управен одбор

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС (објавен во Службен весник на РМ бр. 11/2011 и 30/2012) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011).

Износите во финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД).

2 Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст.

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

А Трансакции со странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Билансот на состојба. Печалбите и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во Билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 30 јуни 2014 и 31 декември 2013 година беа како што следи:

Девизен курс:	30 Јуни 2014 МКД	31 Декември 2013 МКД
ЕУР	61.685	61.51

Б Нетирање на финансиски инструменти

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

В Приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд

Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд по следните основи:

Надоместок од придонеси кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *задолжителниот фонд*, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *доброволниот фонд*.

Надоместокот од придонеси, уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* изнесува 3,5% (до 31.05.2013: 4%, од 01.06.2013: 3,75%).

Надоместокот од придонеси, уплатени на индивидуална сметка во *доброволниот пензиски фонд*, изнесува 3,8% (2013: 3,8%). Надоместокот од придонеси кај професионалните шеми се уредува со Договор помеѓу Друштвото и осигурителот и Договор за организирање и финансирање на професионална пензиска шема, склучен помеѓу осигурителот и претставник на неговите вработени или членови.

Надоместок за управување кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со *задолжителен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,045% (до 31.05.2013: 0,05%, од 01.06.2013: 0,045%), од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека надоместокот за управување со *доброволен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,10% од вредноста на нето средствата на доброволниот фонд (2013: 0,10%).

Надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

Бројот на денови се пресметува согласно законската регулатива.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд

Расходи за МАПАС

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на МАПАС во висина од 0,8% од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот*, односно *доброволниот пензиски фонд*, управувани од страна на Друштвото. (2013:0,8%).

Во Службен весник бр.43/2014, објавена е Одлука за давања согласност на одлуката за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано осигурување ги наплатува од пензиските друштва, со која, Агенцијата наплаќа од пензиските Друштва пристап кон информациониот систем на Агенцијата во висина од 99.751,00 денари, месечно.

Расходи за чувар на имот

Чувар на средствата на *задолжителниот пензиски фонд* управуван од страна на Друштвото е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот пензиски фонд и изнесува 0,081%, за вредност на имотот од 200.000.000,00 ЕУР до 300.000.000,00 ЕУР. Вредноста на имотот на задолжителниот фонд на 30.06.2014 не надминува 300.000.000,00 ЕУР.

Чувар на средствата на *доброволниот пензиски фонд* е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на доброволниот пензиски фонд и изнесува 0,25%, до вредност на имотот од 50.000.000,00 ЕУР. Вредноста на имотот на доброволниот фонд на 30.06.2014 не надминува 50.000.000,00 ЕУР.

Расходи за ПИОМ

Почнувајќи од 01.06.2013 година, Друштвото нема обврска да плаќа надоместок на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, како процент од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* управуван од страна на Друштвото во претходниот месец. Надоместокот за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување до 31.05.2013 изнесуваше 0,1% од уплатените придонеси во задолжителниот фонд.

Трошоци за трансакции

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на трошоците за суб чуварот на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд – депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде се чуваат средствата на задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд.

Трошоци за маркетинг

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд (продолжение)

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот односно доброволниот пензискиот фонд, како и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд.

Трошоци за агенти

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионирање на Друштвото, на месечна основа. Трошоците за агенти се признаваат во Билансот на успех во моментот на нивното настанување.

Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на Агенцијата и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

Д Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

Ѓ Финансиски средства

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Друштвото располага само со едно портфолио хартии од вредност - хартии од вредност расположливи за продажба. Ова е резултат на определбата на Друштвото да вложува во хартии од вредност кои можат да бидат оттуѓени во било кое време, доколку се јави потреба од генерирање на ликвидни средства.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Финансиски средства (продолжение)

Вложувањата во должнички хартии од вредност, Друштвото почетно ги признава како ставка на Билансот на состојба тогаш кога тоа станува странка во договорените одредби од инструментот, односно на датумот на тргување. Вложувањата во хартии од вредност почетно се вреднуваат по нивната набавна вредност со вклучени трошоци на трансакции направени за нивно стекнување. На крајот на секој месец се врши проценка и сведување на нивната сметководствена вредност на пазарната вредност според просечните пазарни цени објавени на активен пазар. Државните обврзници за кои не постои активен пазар, се вреднуваат по објективна вредност, утврдена со користење на пазарни претпоставки.

Ефектот од промената на објективната вредност има влијание врз главнината. Дисконтот како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на приходите од камати на месечна основа. Премијата како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на расходите од камати на месечна основа.

Друштвото врши депривирање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат. Во моментот на депривирање на ХВ расположиви за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главнината се депривираат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Билансот на успех како реализирани добивки/загуби.

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Загубата поради оштетување се признава како расход во Билансот на успех. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ.

Е Материјални вложувања и нематеријални вложувања

Друштвото ги евидентира материјалните и нематеријалните вложувања според набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување.

Намалувањето на материјалните и нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходивањата и пресметаната тековна амортизација. Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Билансот на успех.

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи**2 Сметководствени политики (продолжение)****Е Материјални вложувања и нематеријални вложувања (продолжение)**

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25 %
Мебел и канцелариска опрема	20 %
Компјутерска опрема	25 %
Останата опрема	10 %
Нематеријални средства	20 %

Ж Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат: паричните средства на трансакциска сметка, парични средства во благајна, депозити по видување, депозити и хартии од вредност со оригинален рок на доспевање до 3 месеци.

3 Трошоци за користи на вработените

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

- Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл), надомест за одвоен живот и други примања по договори за вработување.
- Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија и надомест по основ доброволна пензиска шема.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност на дефинираните користи на датумот на Биланс на состојба. Секоја актуарска добивка или загуба се признава во Билансот на успех во периодот во кој настанала.

С Финансиски обврски

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Билансот на состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери.

Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

И Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Почнувајќи од 1 јануари 2009 година, компаниите не плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Во 2013 година дивидендите исплатени на домашни правни лица беа ослободени од плаќање на данок на добивка. Дивидендите дистрибуирани на поединци и странски правни лица не се ослободени од данокот на добивка и се предмет на 10% обврска за корпоративен данок која настанува во моментот на исплата на дивидендата. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

Освен дистрибуцијата на дивиденда, данок се плаќа и на износот на непризнаени расходи за даночни цели кои ги сочинуваат оданочивите расходи и помалку искажани приходи и расходи и помалку искажани приходи од поврзани лица, настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит (види во следниот пасус).

Данок на непризнаени расходи

Согласно промените во македонската даночна регулатива, во примена од 1 јануари 2009, на крајот на фискалната година компаниите се должни да плаќаат данок на непризнаени расходи, без оглед на нивните финансиски резултати.

Како основа за оданочување се користат трошоците кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршење на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл). Даночната основа се зголемува за расходи и помалку искажани приходи од поврзани лица, а се намалува за износот на даночниот кредит или други даночни олеснувања.

Данокот на непризнаените расходи и помалку искажаните приходи се прикажува во Билансот на успех за годината.

Ј Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од 21.200 обични акции и изнесува 130.001.478,00 МКД (31 декември 2013: 130.001.478,00 МКД), односно 2.120.000,00 ЕУР (31 декември 2013: 2.120.000,00 ЕУР). Акционерскиот капитал е целосно уплатен во паричен износ.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

К Законски резерви

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 30 јуни 2014 година задолжителната резерва на Друштвото го има достигнато износот од 1/10 од основачкиот капитал.

Л Наеми

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицирани како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативен наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавачот) се признаваат во Билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

Љ Резервирања

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската. Резервирањата се состојат од резервирања за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање.

3 Управување со ризици

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни различни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото.

Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.

A Кредитен ризик

Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Македонија.

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Основни критериуми за избор на одделни видови инструменти се следните:

- Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
- Депозити во банки:
 - Критериуми за избор на банка: се користи годишното рангирање на банките (Сектор за инвестиции) подготвено врз основа на годишни ревидирани финансиски извештаи;
 - Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Менаџментот на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат хартиите од вредност на неопределен рок, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)**A Кредитен ризик (продолжение)**

На денот на составување на Билансот на состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку долгорочни депозити кои се држат во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Халк Банка АД Скопје, Алфа Банка АД Скопје, Охридска Банка АД Охрид, Стопанска Банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Битола, краткорочни депозити кои се држат во Халк Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Битола и преку државни обврзници издадени од Република Македонија.

A.1. Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања

	Максимална изложеност	
	31 декември 2013	30 јуни 2014
Пласмани во банки - депозити	194.985.869,00	225.899.270,00
Хартии од вредност		
- Должнички инструменти	90.362.502,00	89.294.230,00
	285.348.371,00	315.193.500,00

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

A.2. Анализа на финансиските инструменти според видот на каматната стапка

	Фиксна каматна стапка	Варијабилна каматна стапка	Вкупно
Пласмани во банки – депозити	71.699.270,00	154.200.000,00	225.899.270,00
Хартии од вредност			
- Должнички инструменти	89.294.230,00		89.294.230,00
Вкупно 30 јуни 2014	160.993.500,00	154.200.000,00	315.193.500,00
Пласмани во банки – депозити	131.285.869,00	63.700.000,00	194.985.869,00
Хартии од вредност			
- Должнички инструменти	90.362.502,00	-	90.362.502,00
-			
Вкупно 31 декември 2013	221.648.371,00	63.700.000,00	285.348.371,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)

A Кредитен ризик (продолжение)

A.3. Депозити и хартии од вредност

Депозитите и хартиите од вредност се дадени подолу:

	31 декември 2013		30 јуни 2014	
	Хартии од вредност	Депозити во банки	Хартии од вредност	Депозити во банки
Ниту се достасани ниту оштетени	90.362.502,00	194.985.869,00	89.294.230,00	225.899.270,00
Нето	90.362.502,00	194.985.869,00	89.294.230,00	225.899.270,00

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 28,4 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 7,1 милијарди МКД до 28,4 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 7,1 милијарди МКД.

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано подолу:

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Депозити во големи банки	145.785.869,00	82.199.270,00
Депозити во средни банки	46.700.000,00	141.200.000,00
Депозити во мали банки	2.500.000,00	2.500.000,00
	194.985.869,00	225.899.270,00

A.4. Должнички инструменти

Издавач на должничките инструменти е Република Македонија. На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

30 јуни 2014	Обврзници	Вкупно
Република Македонија	89.294.230,00	89.294.230,00
Вкупно	89.294.230,00	89.294.230,00
31 декември 2013	Обврзници	Вкупно
Република Македонија	90.362.502,00	90.362.502,00
Вкупно	90.362.502,00	90.362.502,00

Издавачот на должничките инструменти има ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)**A Кредитен ризик (продолжение)**

Финансиските инструменти, мерени по фер вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредност. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои немаат активен пазар, но може да бидат продадени со директни преговори со купувач на пазарот преку шалтер. Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

30 јуни 2014	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Должнички инструменти - Државни обврзници	4.595.357,00	84.698.873,00	-
Вкупно	4.595.357,00	84.698.873,00	-

31 декември 2013	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Должнички инструменти - Државни обврзници	7.893.566,00	82.468.936,00	-
Вкупно	7.893.566,00	82.468.936,00	-

A.5. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна изложеност*(a) Географски регион*

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	225.899.270,00	225.899.270,00
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	89.294.230,00	89.294.230,00
30 јуни 2014	-	-	315.193.500,00	315.193.500,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)**А Кредитен ризик (продолжение)**

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	194.985.869,00	194.985.869,00
Хартии од вредност- должнички инструменти	-	-	90.362.502,00	90.362.502,00
31 декември 2013	-	-	285.348.371,00	285.348.371,00

Б Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

Б1 Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

На 30 јуни 2014 година, Друштвото има средства и обврски искажани во ЕУР и тоа:

- државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 1.447.584,00 ЕУР вклучени во позицијата - хартии од вредност,
- недоспеани камати на државни обврзници во износ од 32.483,00 ЕУР вклучени во позицијата – пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани,
- обврски спрема добавувачи во странство во износ од 25.425,00 ЕУР вклучени во позицијата Обврски кон добавувачите во странство,
- обврски спрема вработени во износ од 1.365,00 ЕУР вклучени во позицијата – обврски за даноци и придонеси од плата..
- обврски по основ финансиски наем во износ од 2.945,00 ЕУР вклучени во позицијата – краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство
- обврски по основ финансиски наем во износ од 12.760,00 вклучени во позицијата – долгорочни обврски спрема поврзани субјекти.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)

Б Пазарен ризик (продолжение)

Б1 Валутен ризик (продолжение)

На 30 јуни ако курсот зајакне/ослабне за 5% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 4,4 милиони МКД, најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

Б2 Каматен ризик

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

Друштвото го следи каматниот ризик кај финансиските инструменти врз основа на месечните информации за структурата на портфолиото од аспект на висината на каматната стапка, видот на каматната стапка (фиксна/варијабилна), видот на издавачот (поврзани/неповрзани субјекти) како и просечната каматна стапка.

На 30 јуни 2014 година Друштвото има каматоносни обврски кои се состојат од краткорочни и долгорочни обврски за финансиски наем, додека каматоносната актива се состои од државни обврзници со фиксна ефективна каматна стапка, долгорочни и краткорочни депозити со фиксна и варијабилна каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 30 јуни 2014 изнесува 6,02%.

Учеството на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити заклучно со 30 јуни 2014 е 31,74%.

На 30 јуни доколку каматните стапки на депозитите со променлива каматна стапка се помали/поголеми за 0,5% а останатите променливи останат исти, добивката на Друштвото ќе се намали/зголеми за околу 771 илјади МКД.

Б3 Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположливи за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење.

За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

Ако цените на должничките хартии од вредност, за кои постои активен пазар (обврзници за денационализација), се зголемат/намалат за 0,5% на 30 јуни 2014 година, а сите други варијабли останат исти капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 23 илјади МКД.

3 Управување со ризици (продолжение)

В Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 30 јуни 2014, освен обврските по основ на долгорочни резервирања за бенефити на вработени и долгорочните обврски за финансиски наем.

Г Оперативен ризик

Оперативниот ризик е специфичен вид на ризик кој што настанува заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи, луѓе или заради надворешни настани. Дефиницијата го вклучува и правниот ризик, а не го вклучува стратешкиот ризик и ризикот од губење на угледот (репутација).

Управувањето со оперативниот ризик е регулирано со Политиката за управување со ризици која пропишува методологија за идентификација, оценка, следење и совладување на оперативните ризици како и евиденција и известување за штетни настани од кои произлегуваат оперативни ризици во работењето на Друштвото.

Д Објективна вредност

Друштвото има финансиски средства кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, депозити, должнички хартии од вредност расположливи за продажба и останати побарувања. Друштвото има финансиски обврски кои вклучуваат обврски кон добавувачи и други обврски.

Објективните вредности на овие финансиски инструменти не се материјално различни од нивната сметководствена вредност. Прикажаните вредности на паричните средства и парични еквиваленти, останатите побарувања, обврските кон добавувачи и останати обврски не се материјално различни од нивната објективна вредност како резултат на нивниот краток рок на достасување.

Должничките хартии од вредност расположливи за продажба се водат по објективна вредност со промени во објективна вредност евидентирани во капиталот. Поради тоа нивната сметководствена вредност е еднаква на нивната објективна вредност.

Депозитите имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка. Затоа нивната сметководствена вредност не е материјално различна од нивната објективна вредност.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

4 Проценки при примена на сметководствените политики

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

Информациите во врска со расудувањето направени од страна на менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

Белешка 3А – кредитен ризик – вреднување на финансиските инструменти.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи			
5	Приходи од управување со задолжителен/доброволен фонд		
	Задолжителен фонд 30 јуни 2013	Задолжителен фонд 30 јуни 2014	
	Приходи од надоместок од придонеси	36.521.721,00	34.981.589,00
	Приходи од надоместок за управување	30.805.572,00	35.176.994,00
	Приходи од надоместок за премин	-	-
	67.327.293,00	70.158.583,00	
	Доброволен фонд 30 јуни 2013	Доброволен фонд 30 јуни 2014	
	Приходи од надоместок од придонеси	517.433,00	718.702,00
	Приходи од надоместок за управување	719.190,00	1.055.090,00
	Приходи од надоместок за премин	-	617,00
	1.236.623,00	1.774.409,00	
6	Расходи од управување со задолжителен/доброволен фонд		
	Задолжителен фонд 30 јуни 2013	Задолжителен фонд 30 јуни 2014	
	Расходи за МАПАС	7.330.716,00	7.951.331,00
	Расходи за чуварот на имот	4.112.229,00	5.249.765,00
	Расходи за фондот на ПИОМ	861.256,00	-
	Трошоци за трансакции	321.712,00	401.879,00
	Трошоци за маркетинг	2.339.372,00	2.886.267,00
	Трошоци за агенти	2.242.825,00	631.901,00
	Останати трошоци за управување со фондот	21.443,00	345.791,00
	17.229.553,00	17.466.934,00	
	Доброволен фонд 30 јуни 2013	Доброволен фонд 30 јуни 2014	
	Расходи за МАПАС	116.381,00	200.821,00
	Расходи за чуварот на имот	149.380,00	220.607,00
	Трошоци за трансакции	139.304,00	160.249,00
	Трошоци за маркетинг	880.797,00	325.313,00
	Трошоци за агенти	162.160,00	833.272,00
	Останати трошоци за управување со фондот	24.636,00	13.183,00
	1.472.658,00	1.753.445,00	

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи**7 Трошоци за сировини и други материјали**

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Потрошени сировини и материјали	167.977,00	208.260,00
Потрошена енергија	558.568,00	474.836,00
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	7.200,00	40.548,00
	733.745,00	723.644,00

8 Трошоци за услуги

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.461.112,00	1.428.182,00
Услуги за одржување и заштита	1.650.016,00	1.787.780,00
Наемнини	3.471.640,00	3.299.686,00
Останати услуги	365.607,00	354.695,00
	6.948.375,00	6.870.343,00

9 Плати и надоместоци на плата и останати трошоци за вработените

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Трошоци за плати	16.607.115,00	20.776.790,00
Регрес за годишен одмор	338.332,00	342.222,00
Новогодишен надомест	333.498,00	416.664,00
Надомест за одвоен живот	128.808,00	128.768,00
Други лични примања по менаџерски договори	736.477,00	705.538,00
Трошоци за службени патувања	885.888,00	705.649,00
Трошоци за стручно образование	299.271,00	222.361,00
Доброволно пензиско осигурување	558.646,00	585.859,00
Останати трошоци за вработените	-	2.400,00
	19.888.035,00	23.886.251,00

10 Останати трошоци од работењето

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Банкарски провизии	113.375,00	123.613,00
Трошоци за осигурување	8.218,00	72.562,00
Правни, нотарски и ревизорски услуги	643.864,00	499.847,00
Услуги по договор за дело	474.226,00	662.277,00
Трошоци за репрезентација	279.711,00	222.296,00
Надоместоци на членови на НО	98.681,00	68.624,00
Такси, чланарини и други надоместоци	73.185,00	82.770,00
Даноци кои не зависат од резултатот	185,00	12.499,00
Останати неспомнати трошоци од работење	268.723,00	998.501,00
	1.960.168,00	2.742.989,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи**11 Нематеријални средства**

Набавна вредност	Софтвер и лиценци
Состојба на 01.01.2014	15.859.914,00
Нови набавки	695.584,00
Состојба на 30.06.2014	16.555.498,00
Амортизација	
Состојба на 01.01.2014	11.591.332,00
Амортизација за годината	486.806,00
Состојба на 30.06.2014	12.078.138,00
Сегашна вредност	
На 1 Јануари 2014	4.268.582,00
На 30 Јуни 2014	4.477.360,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

12 Материјални средства

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2014	3.461.089,00	6.540.491,00	4.318.959,00	14.320.539,00
Нови набавки	2.258.252,00	280.397,00	76.208,00	2.614.857,00
Расходување	-	-	-	-
Состојба на 30.06.2014	5.719.341,00	6.820.888,00	4.395.167,00	16.935.396,00
Исправка на вредност				
Состојба на 01.01.2014	3.144.362,00	4.949.580,00	3.994.686,00	12.088.628,00
Амортизација за годината	286.763,00	364.872,00	139.278,00	790.913,00
Расходување	-	-	-	-
Состојба на 30.06.2014	3.431.125,00	5.314.452,00	4.133.964,00	12.879.541,00
Сметководствена вредност				
Состојба на 01.01.2014	316.727,00	1.590.911,00	324.273,00	2.231.911,00
Состојба на 30.06.2014	2.288.216,00	1.506.436,00	261.203,00	4.055.855,00

На 30 јуни 2014 година Друштвото нема дадено материјални вложувања подзалог.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

13	Финансиски средства расположиви за продажба	31 декември 2013	30 јуни 2014
	Расположиви за продажба:		
	Обврзници за денационализација РМ 04	6.046.981,00	3.016.633,00
	Обврзници за денационализација РМ 09	1.846.585,00	1.578.724,00
	Континуирана ДО2011/02-0916дк	3.000.601,00	3.008.809,00
	Континуирана ДО2011/04-1216дк	2.501.059,00	2.507.101,00
	Континуирана ДО2012/01-0317дк	4.501.369,00	4.513.658,00
	Континуирана ДО2012/02-0617дк	11.979.338,00	12.016.461,00
	Континуирана ДО2012/10-0917дк	4.000.927,00	4.012.086,00
	Континуирана ДО2012/17-1117дк	5.002.922,00	5.015.604,00
	Континуирана ДО2013/11-0418дк	4.990.829,00	5.004.981,00
	Континуирана ДО2013/13-0518дк	6.987.044,00	7.007.644,00
	Континуирана ДО2013/23-0718дк	4.492.193,00	4.505.415,00
	Континуирана ДО2013/25-0818дк	4.002.323,00	4.013.697,00
	Континуирана ДО2013/28-1018дк	14.006.161,00	14.044.635,00
	Континуирана ДО2013/31-1118дк	15.008.015,00	15.047.190,00
	Континуирана ДО2013/35-1218дк	1.996.155,00	2.001.171,00
	Континуирана ДО2014/08-0319дк	-	2.000.421,00
		90.362.502,00	89.294.230,00

14 Дадени кредити, депозити и кауции

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Долгорочни депозити	162.300.000,00	189.200.000,00
	162.300.000,00	189.200.000,00

Долгорочните депозити се пласирани во:

- Алфа Банка со оригинален рок на доспевање од 2 години и каматна стапка од 5,9%.
- Охридска Банка АД Охрид со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 6%.
- Стопанска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 5%.
- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 6,5%.
- Халк Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматни стапки од 5,2% до 6,5%.
- НЛБ Тутунска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2, 3, 4 и 6 години и каматни стапки кои се движат од 3,3% до 9,5%.

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

15 Депозити и хартии од вредност – парични еквиваленти

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Депозит преку ноќ	685.869,00	5.699.270,00
	685.869,00	5.699.270,00

Депозитот преку ноќ е пласиран во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.

16 Краткорочно орочени средства

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Краткорочни депозити	32.000.000,00	31.000.000,00
	32.000.000,00	31.000.000,00

Краткорочните депозити се пласирани во:

- Халк Банка АД со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 4,2%.
- Стопанска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 3,4%.
- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка 5,2% и 5%.

17 Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Управувачка провизија	5.672.431,00	6.336.300,00
Недоспеана камата на државни обврзници	1.518.042,00	2.003.715,00
Недоспеана камата на депозити	4.457.273,00	1.732.019,00
	11.647.746,00	10.072.034,00

18 Запишан основен капитал кој е уплатен

	31 декември 2013	30 јуни 2014
Акционерски капитал – обични акции	130.001.478,00	130.001.478,00
	130.001.478,00	130.001.478,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

18 Запишан основен капитал кој е уплатен (продолжува)

Акционерскиот капитал на Друштвото на 30 јуни 2014 се состои од 21.200 обични акции (31 декември 2013 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува ЕУР 100 искажана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на издавањето на одобриението за работа на Друштвото.

Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му обезбедува право на еден глас.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Нова Љубљанска Банка д.д	10.812	100	1.081.200	51%
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	10.388	100	1.038.800	49%
ВКУПНО	21.200		2.120.000	

19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти на Друштвото согласно член 3, став 5 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 4, став 12 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување се: Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, НЛБ Лизинг ДОО Љубљана, како и членовите на клучниот менаџерски персонал. Состојбата на вкупните вложувања и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти изнесуваат:

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Побарувања и обврски	31 декември 2013	30 јуни 2014
Парични средства и парични еквиваленти	768.166,00	5.727.689,00
Долгорочни депозити	97.100.000,00	57.500.000,00
Краткорочни депозити	10.500.000,00	-
Однапред пресметан приход по основ на камата на долгорочни и краткорочни депозити	4.132.668,00	1.483.086,00
Обврски спрема добавувачи (наем на деловен простор, режиски трошоци, одржување на објект под наем и сл)	21.377,00	14.556,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Белешки кон финансиските извештаи

Обврските спрема НЛБ Тутунска банка произлегуваат од фактурата со број 001299/14, наведена во табелата подолу.

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Трошоци и приходи	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Надомести и провизии (за купопродажба на девизи, електронско банкарство, генерирање на изводи, водење на сметка и провизија за налози)	113.375,00	118.678,00
Наем на деловни простории	3.471.640,00	3.299.686,00
Трошоци за маркетинг активности	58.679,00	95.235,00
Негативни курсни разлики	4.849,00	5.611,00
Позитивни курсни разлики	183,00	319,00
Приходи од камати	5.544.497,00	3.540.477,00

Други основи	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Пренос на средства за порамнување на трансакција – купување на обврзници	12.007.200,00	2.001.200,00
Префактурирање на режиски трошоци	186.056,00	507.265,00

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – трансакции во период 01.01.2014-30.06.2014

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Префактурирање на режиски трошоци	001800/13	30.08.2013	272,00
Трошоци за наем на деловен простор	000008/14	02.01.2014	14.515,00
Трошоци за наем на деловен простор	000016/14	02.01.2014	534.159,00
Префактурирање на режиски трошоци	000059/14	14.01.2014	36.299,00
Префактурирање на режиски трошоци	000134/14	24.01.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	000135/14	24.01.2014	7.042,00
Префактурирање на режиски трошоци	000131/14	24.01.2014	290,00
Префактурирање на режиски трошоци	000138/14	24.01.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	000180/14	30.01.2014	41.324,00
Префактурирање на режиски трошоци	000179/14	30.01.2014	166,00
Префактурирање на режиски трошоци	000176/14	30.01.2014	2.997,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ
Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

19 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – трансакции во период 01.01.2014-30.06.2014

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Трошоци за наем на деловен простор	000293/14	03.02.2014	14.558,00
Трошоци за наем на деловен простор	000292/14	03.02.2014	535.722,00
Префактурирање на режиски трошоци	000329/14	07.02.2014	834,00
Префактурирање на режиски трошоци	000330/14	07.02.2014	486,00
Префактурирање на режиски трошоци	000323/14	07.02.2014	1.313,00
Префактурирање на режиски трошоци	000362/14	11.02.2014	36.391,00
Префактурирање на режиски трошоци	000365/14	11.02.2014	7.062,00
Префактурирање на режиски трошоци	000364/14	11.02.2014	624,00
Трошоци за маркетинг активности	000367/14	11.02.2014	3.500,00
Префактурирање на режиски трошоци	000396/14	14.02.2014	3.448,00
Префактурирање на режиски трошоци	000441/14	25.02.2014	1.384,00
Префактурирање на режиски трошоци	000443/14	25.02.2014	217,00
Префактурирање на режиски трошоци	000446/14	26.02.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	000445/14	26.02.2014	41.168,00
Трошоци за наем на деловен простор	000599/14	03.03.2014	14.558,00
Трошоци за наем на деловен простор	000595/14	03.03.2014	535.722,00
Трошоци за маркетинг активности	000574/14	06.03.2014	4.000,00
Префактурирање на режиски трошоци	000581/14	06.03.2014	1.225,00
Префактурирање на режиски трошоци	000631/14	12.03.2014	36.395,00
Префактурирање на режиски трошоци	000639/14	12.03.2014	3.212,00
Префактурирање на режиски трошоци	000637/14	12.03.2014	137,00
Префактурирање на режиски трошоци	000633/14	12.03.2014	621,00
Префактурирање на режиски трошоци	000635/14	12.03.2014	645,00
Префактурирање на режиски трошоци	000677/14	18.03.2014	382,00
Префактурирање на режиски трошоци	000675/14	18.03.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	000703/14	24.03.2014	37.898,00
Префактурирање на режиски трошоци	000702/14	24.03.2014	7.062,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

19 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – трансакции во период 01.01.2014-30.06.2014**

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Посредување при купување на ХВ		25.03.2014	2.001.200,00
Трошоци за маркетинг активности	000755/14	31.03.2014	7.000,00
Трошоци за наем на деловен простор	000850/14	02.04.2014	14.561,00
Трошоци за наем на деловен простор	000847/14	02.04.2014	535.840,00
Префактурирање на режиски трошоци	000905/14	10.04.2014	36.401,00
Префактурирање на режиски трошоци	000908/14	11.04.2014	1.053,00
Префактурирање на режиски трошоци	000935/14	16.04.2014	412,00
Префактурирање на режиски трошоци	000960/14	23.04.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	000975/14	25.04.2014	7.064,00
Префактурирање на режиски трошоци	000973/14	25.04.2014	39.425,00
Трошоци за наем на деловен простор	001096/14	02.05.2014	535.286,00
Трошоци за наем на деловен простор	001099/14	02.05.2014	14.546,00
Префактурирање на режиски трошоци	001092/14	06.05.2014	1.230,00
Префактурирање на режиски трошоци	001111/14	07.05.2014	36.317,00
Префактурирање на режиски трошоци	001112/14	07.05.2014	1.300,00
Префактурирање на режиски трошоци	001138/14	12.05.2014	624,00
Трошоци за маркетинг активности	001179/14	16.05.2014	4.951,00
Трошоци за маркетинг активности	001180/14	16.05.2014	9.710,00
Трошоци за маркетинг активности	001176/14	16.05.2014	4.000,00
Трошоци за маркетинг активности	001181/14	16.05.2014	7.999,00
Трошоци за маркетинг активности	001177/14	16.05.2014	8.824,00
Трошоци за маркетинг активности	001178/14	16.05.2014	30.477,00
Префактурирање на режиски трошоци	001209/14	21.05.2014	3.337,00
Префактурирање на режиски трошоци	001211/14	21.05.2014	834,00
Префактурирање на режиски трошоци	001213/14	21.05.2014	673,00
Префактурирање на режиски трошоци	001215/14	21.05.2014	7.061,00
Префактурирање на режиски трошоци	001245/14	28.05.2014	412,00
Префактурирање на режиски трошоци	001286/14	29.05.2014	39.229,00
Трошоци за наем на деловен простор	001299/14	03.06.2014	14.566,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

19 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**НЛБ Лизинг Љубљана – трансакции во период 01.01.2014-30.06.2014**

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Отплата на главнина по основ финансиски наем	36393/14	07.05.2014	24.147,00
Отплата на камата по основ финансиски наем	36393/14	07.05.2014	5.513,00
Отплата на главнина по основ финансиски наем	36393/14	10.06.2014	24.308,00
Отплата на камата по основ финансиски наем	36393/14	10.06.2014	5.368,00
Префактурирање на трошоци за предмет земен под финансиски наем	36393/14	10.06.2014	1.505,00

Нова Љубљанска Банка д.д Љубљана

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Надомест и провизии	2.177,00	2.911,00
Префактурирање на трошоци	8.261,00	15.473,00

Нова Љубљанска Банка д.д Љубљана – трансакции во период 01.01.2014-30.06.2014

Префактурирање на трошоци	1114008789-3040	02.01.2014	15.473,00
Надомест и провизии	4491/041/2014	21.02.2014	2.467,00

Вкупните надомести на членовите на Надзорниот одбор, кои не се вработени во Друштвото се како што следува:

	30 јуни 2013	30 јуни 2014
Надомести за членови на Надзорен одбор (надворешни лица)	98.681,00	109.736,00

Белешки кон финансиските извештаи**20 Обврски по основ на оперативен лизинг**

Обврските по основ на оперативен лизинг произлегуваат од договорите за оперативен лизинг со поврзаната страна НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.

	31 декември 2013	30 јуни 2014
До една година	3.897.654,00	593.500,00
Од една година до пет години	-	-
Над пет години	-	-
Вкупно	3.897.654,00	593.500,00

НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи за првото полугодие од 2014 година

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)